

Вила "MEDITERAN" се наоѓа во близина на луна паркот во Неи Пори, во **првиот ред до плажа**. Располага со убаво уредени трокреветни студија и апартмани со една спална за 4 лица, со комплетно нови купатила и кујни. Во трокреветните студија има еден брачен кревет и еден петосед (погоден за 2 деца или едно возрасно лице). Во апартманите со една спална има еден брачен кревет во спалната и уште еден брачен кревет во кујната. Секое студио/апартман е комплетно опремено со: кујна со комплетен прибор за онолку лица према број на легла, фрижидер..., тоалет, балкон со масичка со столчиња (со поглед кон улицата од студијата и поглед на море од апартманите), клима, ТВ, гардеробер. **Wi-Fi интернет - Бесплатен. Студијата и апартманите се на I кат.**



EARLY BOOKING

10% попуст за целосна уплата до 01.04.22 | 5% попуст за целосна уплата до 01.05.22

"MEDITERAN" Неи Пори	термин бр. ноќи	МАЈ			ЈУНИ			ЈУЛИ					АВГУСТ				СЕПТЕМВРИ		
		22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18
1/3 студио (море)		80	105	125	155	175	195	335	365	405	405	405	405	405	205	185	155	125	85
АПТ /2+2/ (море)		95	125	145	175	205	225	385	435	485	485	485	485	485	235	215	175	145	105
опис на ценовникот		цени по лице со превоз						цени за наем без превоз						цени по лице со превоз					

НАПОМЕНА

- Цените се дадени по лице за 7 ноќи/8 дена со вклучен превоз | 3-то лице во студио, 3-то и 4-то лице во апартман - **БЕСПЛАТНО** сместување;
- Цените за 7 ноќи/8 дена со *, се дадени за наем на цело студио/апартман без вклучен превоз;
- Цените се изразени во евра, за уплата во денарска противвредност 1€ = 62мкд.
- При резервација задолжителна уплата на аконтација од **30%**, во случај на откажување, уплатената аконтација не се враќа;
- Во студио и апартман со една спална, плаќаат минимум 2 лица | 3-то лице во студио и 3-то и 4-то лице во АПТ со една спална се сместуваат **БЕСПЛАТНО**, плаќаат само превоз;
- Во студио/апартман, дозволено е сместување на лица согласно со предвидениот капацитет, т.е. број на легла. Преку дозволениот број може да се смести максимум едно дете до 7 години во кревет со двајца возрасни - **БЕСПЛАТНО**;
- Поради генерално чистење на студијата/апартманите после секоја смена, истите се напуштаат во 10:00 часот, а се добиваат околу 14:00 часот;
- Хигиената си ја одржуваат самите клиенти за време на престојот;
- Превоз од: Штип / Куманово / Скопје / Велес / Неготино / Гевгелија;
- Автобусот ги остава/зема патниците пред вилата.
- **Wi-Fi интернет - БЕСПЛАТЕН!!**
- **Early Booking попустите НЕ се комбинираат со други попусти и НЕ важат за првиот и последниот термин.**

ПОПУСТИ И ДОПЛАТИ

- За уплата на два последователни термини (еден по друг), одобруваме **10%** попуст на вториот термин;
- За аранжманите за 7 ноќи/8 дена (без *), при патување со сопствен превоз се намалува -10€ од цената по лице (освен за првиот и последниот термин);
- Доплата за туристичка такса - 0.50€ од соба од ноќ (се плаќа во самиот објект при сместување);
- **Доплата за клима - 5€ од ден;**
- Доплата за превоз: 40€ за возрасни / 30€ за деца до 12 год. Деца до 2 год. - бесплатно (без седиште);
- Доплата за патничко осигурување.

За овој аранжман важат општите услови на патување на СКТМ и ТА Јоцо Турс.